



Март

ДРАЧ - ТИРАНА

2 дена/ 1 ноќ / автобус



1 ден 09.03.2019(сабота) Штип/ Скопје - Драч

Поаѓање во 01:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта , во 02:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Патување со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Драч. Прошетка и разглед на Драч: Млетачката кула, шеталиштето долж брегот. Сместување во хотел во областа Голем (во близината на Драч). Хотелот се наоѓа во непосредна близина на плажата. Слободно време за индивидуални прошетки низ крајбрежјето. **Вечера. Ноќевање.**

2 ден 10.03.2019 (недела) Драч – Тирана - Скопје/Штип

Појадок. По појадокот напуштање на хотелот и поаѓање кон Тирана. Разглед на Тирана – главниот град на Албанија: Парламентот, Саат кулата, плоштадот Скендербег, Старата Џамија. Посета на шопинг центар ТЕГ. Поаѓање за Македонија со попатни паузи за одмор. Пристигнување во Скопје /Штип во вечерните часови.

цена: **3.890,00 денари**

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички минибус/ автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања на база полупансион во хотел 3* во областа Голем, Драч
- организирана посета на Тирана
- Организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување-100 денари (задолжително)
- влезници за културно-историски споменици

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019

За реализација на аранжманот се потребени минимум 25 патници за минибус и 45 патници за автобус!

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ